



"РАЗГОВАРАВМЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ОПЦИИ, МИСЛАМ ДЕКА ИМА ОДРЕДЕН ПРОГРЕС ВО НАШИТЕ РАЗГОВОРИ. СЕ РАЗБИРА, ЌЕ БИДАТ ПОТРЕБНИ И ДРУГИ РАЗГОВОРИ", ИЗЈАВИ ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ПО СЕДНИЦАТА НА СИНОДОТ НА МПЦ

"Ако законот значи донесување легислатива, озаконување на едно уредно верско живеење и ако ние претставниците на петте најзначајни или најбројни цркви, верски заедници и религиозни групи во Македонија сме согласни со ваквиот закон, со содржината која таа го регулира најдобро, тогаш зошто треба да измениме нешто за да не биде добро регулирано. Она што е добро за некои не мора да биде добро и за нас", вели Ратомир Грозданоски, претставник на МПЦ во Советот за меѓурелигиска соработка.

"Прво, што треба да се знае е дека православните цркви се национални, а не државни цркви. Така било некогаш, но сега се национални цркви. И доколку има еден македонски народ, тогаш сосема е разбирливо тој единствен народ да има една своја црква, а кога би биле два или повеќе македонски народа би можело да има и повеќе македонски цркви", изјави монсињор Анте Циромитиќ, претставник на Католичката црква во Македонија.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Новиот Предлог-закон за верски заедници, кој го туркаат многу влијателни европски и американски институции и организации, а по сè изгледа дека Владата на РМ ќе мора да го спроведе, наидува на отпор кај МПЦ, но и кај петте верски заедници во земјава, кои се спомнати во Уставот. Во тој контекст, Исламската верска заедница, како и Католичката црква во Македонија, се против понуденото решение од член 8, можност да се регистрираат две верски заедници со иста вероисповед. По тој повод, премиерот Никола Груевски присуствуваше на Синодска седница на МПЦ, со цел да ургира за да се прифати спорниот член. Меѓутоа, отпорот не е стопен, иако премиерот изјави дека имало прогрес во разговорите. Но, тој не сакаше да ги открие деталите поврзани со дискутабилниот член 8, против кого се кренаа на нозе петте највлијателни верски организации во Македонија. Со тоа, прв пат премиерот Никола Груевски се наоѓа на испит, дали да се скара со МПЦ, со ИВЗ, со Католичката црква, или да ја послуша Европската унија, која "клоца по зад...." за да се прифати Законот, кој е спорен само во фамозниот член 8, и не соодветствува со реалноста и со верското живеење во нашава земја.

цркви и верски заедници наведени во Уставот на РМ, има единствен став дека законот кој сега се нуди е прифатлив и ќе помогне во регулирањето на односите меѓу црквите и верските заедници од една страна, и државата од друга страна. Меѓутоа, Советот е против ставот од член 8, кој овозможува регистрација верска заедница со иста вероисповед.

"Новиот закон овозможува активно живеење на верата во сите сегменти и сфери во општеството во РМ, онака како што му прилега на едно демократско плуралистичко општество. Тоа би значело дека со новиот закон се овозможува да се изучува вероучение во училиштата, се овозможува луѓето своите верски потреби да ги исполнуваат и во институциите во државата, во болниците, во армијата итн. Тоа значи дека овој закон е по примерот на сите демократски општества во кои на ист или на сличен начин се регулираат потребите од религиозно изразување. Меѓутоа, многу нагласено се обрнува внимание на еден член од законот, а тоа е осмиот член. Ако се застане само на неговата вредност, на еден став од овој член, тогаш Советот смета дека тоа е преголемо минимизирање на значењето на законот. Овој закон многу придонесува за подобрување на верскиот живот во Македонија, регулира многу прашања, и сега она што се бара, видоизменување на тој член, од некои влијанија од надвор или од внатре, протезирани преку туѓи надворешни барања, само може да го наруши црквото живеење, а не да го регулира. Ако

НАГЛАСЕНО ВНИМАНИЕ

Советот за меѓурелигиска соработка, во чиј состав се претставници од петте

МПЦ, ИВЗ И КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА ВО "СЕ КРЕНАА НА НОЗЕ" ПРОТИВ СПОРН НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВЕРСКИ З

И НАРОД КОЈ ИМА СВОЈА МАКЕДОНСКА

НАРУШУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВЕРСКО ЖИВЕЕЊЕ



**СОВЕТОТ ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКА
СОРАБОТКА Е ПРОТИВ ЧЛЕН 8
ОД ЗАКОНОТ. (ОД ЛЕВО) ЈАКУБ
СЕЛИМОВСКИ - ИВЗ, РАТОМИР
ГРОЗДАНОВСКИ - МПЦ, АНТЕ
ЦИРОМИТИЌ - КАТОЛИЧКА ЦРКВА
ВО РМ, ВИКТОР МИЗРАХИ - ЕЗ**

законот значи донесување легислатива, озаконување на едно уредно верско живеење и ако ние, претставниците на петте најзначајни или најбројни цркви, верски заедници и религиозни групи во Македонија сме согласни со ваквиот закон, со содржината која го регулира најдобро, тогаш зошто треба да измениме нешто за да не биде добро регулирано. Она што е добро за некои не мора да биде добро и за нас. Така е секаде. Дури и цвеќето кое расте во Холандија не расте со ист квалитет", истакна Ратомир Гроздановски, претставник на МПЦ во Советот за меѓурелигиска соработка.

Тој потенцира дека овој закон ни е потребен, "како што ние бараме, а не како што им треба на некои други, кои малку знаат за нас или некои кои не ја знаат нашата состојба на живеење, традиција на култура и меѓурелигиски односи во Република Македонија".

Претставниците на верските заедници во РМ одговорија и на неколку провокативни прашања, кои беа поврзани со тенденцијата што ќе се прави ако Владата наложи да се донесе законот.

"Законот се носи за црквите и за верските заедници во РМ, а не за потребите на некој во Владата или за некој кој може да наложи да се направи нешто што ќе ги наруши односите. Каква ќе е ползата од сè тоа ако некој ни ги наруши сите односи, и ако сакате односите меѓу верските заедници и државата. Ние треба да ги подобруваме соработката и односите, а не да ги влошуваме или да си наложуваме работи", истакна Гроздановски.

"Ако сите ние доаѓаме како претставници на нашите матични заедници, што значи дека по тоа прашање имаме изградено став во своите заедници, не знам зошто и од кои причини исклучително се цитира член 8. Овој фамозен член, ако на ваков начин зборуваме, овозможува регистрирање нови верски заедници и религиозни групи во РМ. Но, само ако се појави религиозна група, во било која земја или самородно да се појави во РМ, со сосема поинакви учења од православно учење или од учењето на Исламската верска заедница, во тој случај таа ќе може, согласно овој закон, да биде регистрирана во РМ. Ние зборуваме само за еден сегмент со кој се настојува да се наруши традиционалното организирање на посебните верски заедници, кои со векови се организирани на овие простори врз основа на едно сопствено учење, врз основа на едно свето писмо, врз основа на едни обреди, врз основа на еден клер, на една хиерархија итн. Во овој случај постои интенција да се нарушува една црква, но ако некој избере да верува во нешто поинакво, тогаш тоа право не му е загрозувано со овој закон", истакна Јакуб Селимовски, претставник на ИВЗ.

"Ми се чини дека во земјава, а ниту надвор од Македонија, нема доволно јасни познавања за состојбите во РМ. Прво, што треба да се знае е дека православните цркви се национални, а не државни цркви. Така било некогаш, но сега се национални цркви. И доколку има еден македонски народ, тогаш сосема е разбирливо тој единствен народ да има една своја црква, кога би биле два или повеќе македонски народи би можело да има и повеќе македонски цркви. Сметам дека Европејците не го разбираат тоа, а уште помалку Американците, кои немаат историја и немаат историско искуство. Тука треба да се знае дека тоа историско искуство и нашите специфики во Македонија не се доволно респектирани од страна на претставниците на Европа и на Америка. Тие немаат такво искуство, затоа мора нашите специфики да се земат предвид при усогласувањето на законите, а не да се унифицираат работите и секоја земја да мора да ги донесува законите по ист терк. Сметам дека ние постојано ќе имаме вакви проблеми доколку Европа, а уште повеќе Америка не ги разбере нашите реалности", изјави монсињор Анте Цирумичиќ, претставник на Католичката црква во Македонија.

ProMedia
hpstore
ProMedia
...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...
PRODAŽBA I SERVIS
business partner

tel. 02/ 3215980
ProMedia

**МАКЕДОНИЈА
И ОТ ЧЛЕН 8 ОД
ЗАКОНОТ ЗА
ВЕДСКИ ЗАЕДНИЦИ**